



**Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки**

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефон: 02/3255-689  
<http://bjn.gov.mk>

**ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

**ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН**

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:ЈП Паркови и зеленило - Скопје

I.1.2)Адреса:Илинденска 104

I.1.3)Град и поштенски код:Скопје 1000

I.1.4)Интернет адреса:

I.1.5)Лице за контакт:Убавица Игнатовска Адреса на е-пошта:[jp.zelenilo@mt.net.mk](mailto:jp.zelenilo@mt.net.mk)

Телефон/Факс:02 3070112/023070115

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот - Животна средина

**ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

Реквизит - Каросел 19/2012

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Стоки - Купување со одложено плаќање**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

**Плоштад Македонија во Скопје со паритет ДДП Скопје**

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

**Во тендерска документација**

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

**Период во месеци: 12**

**или 365 денови**

**Или се планира да започне: 25.09.2012**

**се планира да заврши: 25.09.2013**

## **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1) Вид на постапка: **Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас**

Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:

**кога во отворена постапка, ограничена постапка, постапка со преговарање со објавување на оглас и постапка со барање за прибирање понуди договорниот орган не може да закаже електронска аукција од причина што не постои доволно конкуренција**

Дополнително образложение за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:

**после 6(шест) неуспешни постапки: 05/2011 од 28.04.2011 не е добиена ниту една понуда 05/1/2011 од 23.06.2011 не е добиена ниту една понуда 18/2011 од 09.08.2011 во конкурентен дијалог не е доволно да се спроведе втора фаза од постапката 19/2011 од 21.12.2011 неприфатлива понуда 04/2012 од 15.03.2012 добиена 1(една) понуда која беше повлечена и 1(една) задоцнета понуда 11/2012 од 23.05.2012 пристигнати 2(две) понуди - една одбиена и една неприфатлива (преговарање само за финансиска понуда)**

III.2) Меѓународна објава: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5) Дали била користена електронска аукција? **Не**

## **ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА**

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **25.09.2012**

IV.1.2) Број на добиени понуди: **1**

Највисока добиена понуда: **8474500,00 ден.** Најниска добиена понуда: **8474500,00 ден.**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **ТЕХНОМЕТАЛ-ВАРДАР извоз-увоз Акционерско друштво за надворешен и внатрешен промет Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **Вељко Влаховиќ 11**

Град или населено место: **Скопје** Држава: **Македонија**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **10000000,00 ден.**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **9999910 ден.**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **20.11.2012**